



СЛУЖ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

1830

2

Službeni vезnik 3R

Makedonije

9100: Skopje

rah 51

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ изле-
гува во издание на српскохрватски
односно хрватскохрватски, словенечки,
македонски, албански и унгарски ја-
зик. — Огласи според тарифата. —
Жиро-сметка кај Службата на опште-
ственото книговодство 66802 603-1125

Петок, 5 јули 1974

БЕЛГРАД

БРОЈ 33

ГОД. XXX

Цена на овој број е 8 динари. —
Претплата за 1974 година изнесува
350 динари. — Редакција: Улица Јо-
вана Ристика бр 1 Пошт. факс 226. —
Телефони: централа 650-155; Уредни-
штво 651-885; Служба за претплата
651-732; Комерцијален сектор 651-871;
Телекс 11756.

620.

Врз основа на член 357 од Уставот на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија, а во
спогодба со надлежните републички и покраински
органи, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА МЕЃУРЕПУБЛИЧКИТЕ КОМИТЕТИ

1. Меѓурепубличките комитети се формираат за-
ради обезбедување учество и согласност на надлеж-
ните републички и покраински органи во донесува-
њето на прописи за извршување на законите, на дру-
ги прописи и на други општи акти што ги усвоил
Соборот на републиките и покраините на Собра-
нието на СФРЈ, ако со тој закон, односно со друг
општ акт е определено прописот да се донесува врз
основа на согласност од надлежните републички и
покраински органи.

2. Во рамките на меѓурепубличките комитети Со-
јузниот извршен совет ја остварува соработката со
извршните совети на републиките и со извршните
совети на автономните покраини во утврдувањето на
предлози за донесување закони и други општи акти
што Советот му ги предлага на Соборот на републи-
ките и покраините на Собранието на СФРЈ, а кои
овој собор ги донесува врз основа на согласност од
собранијата на републиките и од собранијата на ав-
тономните покраини, ако Сојузниот извршен совет
и извршните совети на републиките и на автоном-
ните покраини договорно не утврдат друг начин на
оваа соработка.

3. Меѓурепубличките комитети можат да пове-
дуваат иницијатива за донесување или за измена на
прописите од точка 1 на оваа одлука и иницијатива
за утврдување предлози на Сојузниот извршен совет
за донесување закон или друг општ акт од точка 2
на оваа одлука.

4. Меѓурепубличките комитети разгледуваат, од
гледнштето на усогласувањето на интересите на ре-
публиките и автономните покраини, по своја ини-
цијатива или на предлог од Сојузниот извршен со-
вет, и други прашања од надлежноста на Советот,
за кои со Уставот на СФРЈ не е предвидено задол-
жително усогласување на ставовите, и за тие пра-
шања му даваат мислења и предлози на Советот.

5. Се устануваат следните меѓурепублички ко-
митети:

1) Меѓурепублички комитет за областа на фи-
нансиите, — во чиј делокруг спаѓаат прашањата од
областа на: формирањето на парични и девизни ре-
зерви и располагањето со нив; утврдувањето на
приходите на општествено-политичките заедници
што се остваруваат со оданочување на производите
и услугите во прометот; системот на изворите на
средствата за финансирање на федерацијата; кре-
дитирањето на побрзиот развој на стопански недо-
волно развиените републики и автономни покраини;
утврдувањето на вкупниот обем на расходите на бу-
џетот на федерацијата, основањето на фондовите на
федерацијата и преземањето на кредитните и други
обврски на федерацијата надвор од рамките на
вкупните расходи предвидени во буџетот на феде-
рацијата; устанувањето на видовите на приходите

што се остваруваат со оданочување на производите
и услугите што се во прометот на целата територија
на Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славија, и утврдувањето на начинот и височината
на тоа оданочување;

2) Меѓурепублички комитет за областа на мо-
нетарниот систем, — во чиј делокруг спаѓаат пра-
шањата од областа на монетарниот систем и емиси-
јата на пари и кредитните и други финансиски од-
носи со странство;

3) Меѓурепублички комитет за областа на над-
ворешнотрговскиот и девизниот систем, — во чиј де-
локруг спаѓаат прашањата од областа на девизниот
систем, надворешнотрговскиот промет и другите
економски односи со странство;

4) Меѓурепублички комитет за областа на пазар-
от, — во чиј делокруг спаѓаат прашањата од об-
ласта на: царинската и вонцаринската заштита; оп-
штествената контрола на цените на производите и
услугите; утврдувањето на мерките за ограничување
на пазарот и на слободниот промет на стоки и услу-
ги и мерки што се основа за компензација, како и
начинот и облиците на компензацијата; здружува-
њето на организациите на здружениот труд што вр-
шат стопанска дејност и нивното здружување во
Стопанската комора на Југославија и задолжително
здружување на организациите на здружениот труд
во заедници.

6. Ако определено прашање според одредбите на
точка 5 од оваа одлука спаѓа во делокруг на два или
повеќе меѓурепублички комитети, со договор на
претседателите на овие комитети ќе се утврди који
комитети ќе го разгледуваат односно прашање.

Во случај на спор за тоа во чиј делокруг спаѓа
определеното прашање, Сојузниот извршен совет ќе
определи кој комитет ќе го разгледува односното
прашање.

7. Сојузниот извршен совет утврдува на седни-
ца предлог на пропис во чие донесување учеству-
ваат надлежните републички и покраински органи
(точка 1), како и нацрт на предлог за донесување за-
кон односно друг општ акт од надлежноста на Со-
борот на републиките и покраините на Собранието
на СФРЈ (точка 2).

8. Меѓурепубличкиот комитет ги утврдува усо-
гласените ставови за прописите (точка 1) што ги раз-
гледува во облик на заклучок, кој му го доставува на
Сојузниот извршен совет. Во случај за предложе-
ниот пропис да не се усогласени ставовите, меѓуре-
публичкиот комитет го известува Сојузниот извршен
совет и за прашањата по кои не е постигната усо-
гласеност, како и за ставот на членовите на коми-
тетот од секоја република и автономна покраина по
тие прашања.

Меѓурепубличките комитети ќе постапуваат
сообразно на начинот одреден во став 1 од овој член
и кога разгледуваат предлози од Сојузниот извршен
совет за донесување закон или друг општ акт од
надлежноста на Соборот на републиките и покраи-
ните на Собранието на СФРЈ (точка 2), како и кога
разгледуваат други прашања од надлежноста на
Сојузниот извршен совет заради давање мислења,
односно предлози на Советот (точка 4).

9. Се смета дека постои согласност на надлеж-
ниот републички, односно покраински орган со пред-

логот на пропис за извршување закон или друг општ акт на Собранието на СФРЈ (точка 1), кога неговиот делегиран член во меѓурегионалниот комитет ќе се изјасни дека го прифаќа предлогот на прописот или дека не му се противи на неговото донесување.

Усогласените ставови можат да се менуваат само според постапката предвидена за усогласување на ставовите во комитетот, освен ако Сојузниот извршен совет на седница, во согласност со претставниците на извршните совети на сите републики и автономни покраини, не определи поинаку.

10. Меѓурегионалниот комитет се состои од претседател и осум членови.

Претседателот на комитетот го определува Сојузниот извршен совет од редот на своите членови.

Надлежниот орган на секоја република и на секоја автономна покраина делегира во секој меѓурегионални комитет по еден член, и за тоа, како и за дополнителните промени, го известува Сојузниот извршен совет.

Надлежниот републички, односно покраински орган може да определи во работата на меѓурегионалниот комитет по определено прашање да учествува, покрај делегираниот член или наместо него, посебно определен претставник на надлежниот орган на републиката, односно на автономната покраина, за што тој орган го известува Сојузниот извршен совет пред седницата на комитетот, со назначување по кои прашања таквиот претставник е овластен да учествува во работата на комитетот. Определениот претставник во работата на меѓурегионалниот комитет ги има сите права на делегиран член.

11. Претседателот на меѓурегионалниот комитет кој е спречен да учествува во работата на комитетот го заменува членот на Сојузниот извршен совет што ќе го определи Советот.

Членот на меѓурегионалниот комитет што е спречен да учествува во работата на комитетот го заменува лицето што ќе го определи соодветниот надлежен републички, односно покраински орган.

12. Претседателот на меѓурегионалниот комитет се грижи за подготвувањето на седниците на комитетот, предлага дневен ред за седница, свикува седница, претседава на седница и се грижи за извршувањето на заклучоците на комитетот.

Претседателот е должен да свика седница на комитетот кога на дневен ред на седница на Сојузниот извршен совет се наоѓа пропис што Советот, според закон или друг општ акт на Собранието на СФРЈ, го донесува врз основа на согласност од надлежните републички и покраински органи (точка 1), на барање од Сојузниот извршен совет или кога тоа ќе го побара еден член на комитетот и ќе го наведе прашањето од делокругот на комитетот што ќе се разгледува на седницата.

13. Кои поканата за седница на членовите на меѓурегионалниот комитет им се доставува и предлог на дневниот ред на седницата и материјалите кон секоја точка на дневниот ред на седницата.

Поканата за седница и соодветните материјали им се доставуваат на членовите на комитетот најдоцна на осум дена пред денот определен за одржување на седницата на комитетот, ако со деловникот на комитетот не е определено поинаку.

Во итен случај седница на комитетот се свикува во рок кој на членовите на комитетот им обезбедува запознавање со прашањето заради кое се свикува седницата, или на друг начин предвиден со деловникот се обезбедува разгледување на односното прашање.

Во поглед на подготвувањето на материјалите за седница на комитетот сообразно се применуваат одредбите од Деловникот на Сојузниот извршен совет што се однесуваат на подготвувањето на материјалите за седница на Сојузниот извршен совет.

14. За текот на седницата на меѓурегионалниот комитет се води записник.

Записникот содржи податоци за членовите на комитетот што присуствувале на седницата и за прашањата што се разгледувани на седницата, како и

заклучоци за секое прашање што е разгледувано на седницата.

Во записникот особено се внесува податокот дали е постигната согласност за прописот односно за општиот акт од точка 1 на оваа одлука. Ако согласност не е постигната, во записникот се внесуваат ставовите на членовите на комитетот од секоја република и автономна покраина. Во записникот исто така се внесуваат и ставовите, односно мислењата и предлозите на членовите на комитетот по прашањата од точ. 2 и 4 на оваа одлука.

Записникот од секоја седница им се доставува на членовите на комитетот и на републичките и покраинските извршни совети во рок од три дена од денот на одржаната седница.

15. Меѓурегионалниот комитет донесува деловник за својата работа.

16. Вршењето на стручните и административните работи за потребите на меѓурегионалните комитети го обезбедува генералниот секретар на Сојузниот извршен совет.

Сојузните органи на управата, сојузните организации и стручните служби на Сојузниот извршен совет, во рамките на својот делокруг, на меѓурегионалните комитети им укажуваат стручна помош во работата и им даваат податоци што им се потребни за работа.

Меѓурегионалниот комитет може да бара републичките и покраинските органи на управата, односно организациите да му достават податоци со кои располагаат, а кои се од интерес за работата на комитетот.

17. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за формирањето и работата на меѓурегионални комитети („Службен лист на СФРЈ“, бр. 37/71).

18. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 376

27 јуни 1974 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Џејмал Биедиќ, с. р.

621.

Врз основа на член 1 став 2 од Законот за посебната такса на увезени стоки („Службен лист на СФРЈ“, бр. 31/70), Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА СТОКИТЕ НА КОИ ПРИ УВОЗОТ СЕ ПЛАЌА ПОСЕБНА ТАКСА

1. На стоките што се увезуваат, освен на стоките што се ослободени од плаќање царина според чл. 25 до 30 и чл. 50 и 57 од Царинскиот закон, односно на стоките за кои царината се плаќа по намалена стапка според чл. 30 и 50 од Царинскиот закон, се плаќа посебна такса во височина од 6% од вредноста на увезените стоки.

2. По исклучок од одредбата на точка 1 од оваа одлука, посебна такса во височина од 2% се плаќа на увезените стоки од следните тарифни броеви на Царинската тарифа:

15.07/1	Соино масло
15.07/5	Сончогледово масло
23.01/2	Брашно и прав од риби
23.04	Маслени погачи и други остатоци при добивање на растителни масла, освен талог
25.10/1	Калциум фосфати
27.01/1а	Антрацит
27.01/1б	Јаглен за коксирање
27.04/1а, б, в	Кокс (ситен, металуршки и леарски)
29.02/4	Винилхлорид мономер

29.14/3г	Винилацетат
29.27/1	Акрилонитрил мономер
29.35/12	Капролактан
31.04/2	Калиумови губриња Ех. Калиум хлорид
39.01/3 и 4	Полиестери и полиамиди, во прав и гранулат
41.01/1 до 5	Сурова кожа
41.01/6а	Сурова свинска кожа
41.02/2а-1	Говедски делумно штавени кожи
41.04/1а и 2а	Козји и јарешки делумно штавени кожи
47.01/3	Целулоза висококвалитетна, белена
47.01/4 до 7	Каустична целулоза и сулфатна целулоза, сурова, белена освен онаа од тар. број 47.01/3; целулоза бисулфитна, сурова, белена, освен онаа од тар. број 47.01/3
51.01/1а и в	Монофиламенти и други предива од бескрајни синтетички влакна
51.01/2а	Предиво од рајон
51.01/2б	Предива од ацетатни бескрајни влакна
51.01/2д	Други вештачки влакна
53.01	Волна од овци и јагниња, невлачена и нечеслана
53.05/1 и 2	Волна од овци или јагниња, чешлана
56.01/1	Синтетички влакна (испрекинати)
56.01/2	Вештачки влакна (испрекинати)
56.02	Повесма — кабли од бескрајни вештачки или синтетички филаменти, за изработка на вештачки или синтетички влакна (испрекинати)
56.04/1а	Синтетички влакна, чешлани
73.03/1 и 2	Старо железо и стар лим
73.07	Железо и челик во блумови, гредички, слабови и платини; железо и челик во парчиња грубо обликувани со ковчење
73.08	Топло валани ленти од железо или од челик во намотки (колаци) за повторно валање.

На увозот на стоките од став 1 на оваа точка за кои е предвиден царинскиот контингент, такса од 2% се плаќа само за количините предвидени со тој царински контингент.

3. По исклучок од одредбата на точка 1 од оваа одлука, посебна такса во височина од 2% се плаќа и на увозот на стоките што се врши врз основа на важечките решенија за царинските контингенти во рамките на програмата на модернизацијата на Југословенските железници, под услов за тој увоз увозникот да ѝ поднесе на надлежната царинарница потврда од Заедницата на југословенските железници. Посебна такса во височина од 2% се плаќа и на увозот на стоките од главите 84 до 90 на Царинската тарифа, ако увозот на тие стоки се врши врз основа на важечките решенија за царинските контингенти за увоз на специфичната опрема за поделни гранки или групации, донесени врз основа на член 20 од Законот за Царинската тарифа.

4. Посебната такса од оваа одлука ќе се наплатува на увозот на стоките до 31 декември 1974 година.

5. Посебната такса од оваа одлука се пресметува и се наплатува на вредноста на увезените стоки, франко југословенската граница.

6. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за одредување на стоките на кои при увозот се плаќа посебна такса („Службен лист на СФРЈ“, бр. 42/73).

7. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 369
27 јуни 1974 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател;
Џемал Бисдиќ, с. р.

622.

Врз основа на точка 1 од Одлуката за одредување на стоките за кои стоковните контингенти и девизните контингенти ги утврдува Сојузниот секретаријат за надворешна трговија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/72, 41/73 и 25/74), на предлог од Сојузниот секретаријат за пазар и цени, а по претходно прибавеното мислење од Стопанската комора на Југославија, сојузниот секретар за надворешна трговија издава

НАРЕДБА

ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТОКОВНИТЕ КОНТИНГЕНТИ И НА ДЕВИЗНИТЕ КОНТИНГЕНТИ ЗА УВОЗ НА СТОКИ ВО 1974 ГОДИНА

1. Во Наредбата за утврдување на стоковните контингенти и на девизните контингенти за увоз на стоки во 1974 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 8/74, 11/74, 13/74, 19/74, 27/74, 29/74 и 30/74) во точка 1 под 1 Репродукциони материјали во редниот број 10 бројот: „61.000“ се заменува со бројот: „76.000“. По редниот број 27 се додава нов реден број 28, кој гласи:

„Реден број	Тарифен број на Царинската тарифа	Наименување	Количина односно вредност
1	2	3	4
28	39.03/2г	Целофан	100 тона“.

2. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

П. бр. 130/12
28 јуни 1974 година
Белград

Заменик-сојузен секретар,

Димитар Бојковски, с. р.

623.

Врз основа на член 69 од Законот за измени и дополненија на Законот за прометот на стоки и услуги со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 28/66), сојузниот секретар за надворешна трговија издава

НАРЕДБА

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА ДОГОВАРАЊЕ И ИЗВРШУВАЊЕ РАБОТИ НА УВОЗ НА ТРКАЛНИ ЛЕЖАИ

1. Наредбата за определување на стопанските организации за договарање и извршување работи на увоз на тркални лежани („Службен лист на

СФРЈ", бр. 18/68, 19/69, 20/70, 40/70 и 10/72) престапува да важи.

2. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

П. бр. 13013
27 јуни 1974 година
Белград

Сојузен секретар
за надворешна трговија,
д-р Емил Лудвигер, с. р.

624.

Врз основа на член 72 од Законот за печатот и за другите видови информации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 45/60 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/65), сојузниот секретар за внатрешни работи донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРАЊЕТО НА СПИСАНИЕТО „OGGI“

Се забранува внесувањето во Југославија и растурањето на списанието „Oggi“, број 19 од 8 мај 1974 година, кое излегува на италијански јазик во Милано, Италија.

Бр. 650-1-12/154
6 јуни 1974 година
Белград

Го заменува
сојузниот секретар за
внатрешни работи,
Драшко Јуришиќ, с. р.

625.

Врз основа на член 72 од Законот за печатот и за другите видови информации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 45/60 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/65), сојузниот секретар за внатрешни работи донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРАЊЕТО НА СПИСАНИЕТО „DOMENICA DEL CORRIERE“

Се забранува внесувањето во Југославија и растурањето на списанието „Domenica del corriere“, број 21 од 26 мај 1974 година, кое излегува на италијански јазик во Милано, Италија.

Бр. 650-1-12/156
7 јуни 1974 година
Белград

Го заменува
сојузниот секретар за
внатрешни работи,
Драшко Јуришиќ, с. р.

626.

Врз основа на член 72 од Законот за печатот и за другите видови информации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 45/60 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/65), сојузниот секретар за внатрешни работи донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРАЊЕТО НА СПИСАНИЕТО „L'ESPRESSO“

Се забранува внесувањето во Југославија и растурањето на списанието „L'Espresso“, број 21 од 28

мај 1974 година, кое излегува на италијански јазик во Рим, Италија.

Бр. 650-1-12/159
7 јуни 1974 година
Белград

Го заменува
сојузниот секретар за
внатрешни работи,
Драшко Јуришиќ, с. р.

627.

Врз основа на член 62 точка 14 од Законот за Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и на народните банки на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/72) и член 6 став 2 од Законот за измени и дополненија на Законот за организацијата на југословенските пошти, телеграфи и телефони („Службен лист на СФРЈ“, бр. 58/71), Советот на гувернерите донесува

ОДЛУКА

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА ПРЕОСТАНАТИОТ ДЕЛ НА СРЕДСТВАТА ОД ШТЕДНИТЕ ВЛОГОВИ ВРЗ ПОШТЕНСКАТА ШТЕДИЛНИЦА ВО 1974 ГОДИНА

1. Во Одлуката за пренесување на преостанатиот дел на средствата од штедните влогови врз Поштенската штедилница во 1974 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/74 и 20/74) во точка 2 став 1 зборот: „а“ се брише, а на крајот се додаваат записки и зборовите: „а во третото тримесечје 500,000.000 динари“.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

О. бр. 38
20 јуни 1974 година
Белград

Претседател
на Советот на гувернерите
гувернер
на Народната банка на
Југославија,
Бранислав Чолановиќ, с. р.

628.

Врз основа на член 17 став 3, член 18 и член 62 точка 2 од Законот за Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и на народните банки на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/72), во врска со одредбите на глава III од оддел 3 од Резолуцијата за основите на политиката на општествено-економскиот развој на Југославија во 1974 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 71/73) и точ. 3, 5, 10 и 13 од Заедничките основи на кредитната политика во 1974 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 19/74), Советот на гувернерите донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА МЕРКИТЕ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА КРЕДИТНАТА ПОЛИТИКА ВО 1974 ГОДИНА

1. Во Одлуката за мерките за спроведување на кредитната политика во 1974 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 28/74) во точка 9 став 1 зборовите: „во второто тримесечје на 1974 година“ се бришат.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

О. бр. 39
20 јуни 1974 година
Белград

Претседател
на Советот на гувернерите
гувернер
на Народната банка
на Југославија,
Бранислав Чолановиќ, с. р.

629.

Врз основа на член 124 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Сојузниот извршен совет, Извршниот совет на Социјалистичка Република Босна и Херцеговина, Извршниот совет на Социјалистичка Република Македонија, Извршниот совет на Социјалистичка Република Словенија, Извршниот совет на Социјалистичка Република Србија, Извршниот совет на Социјалистичка Република Хрватска, Извршниот совет на Социјалистичка Република Црна Гора, Извршниот совет на Социјалистичка Автономна Покраина Војводина, Извршниот совет на Социјалистичка Автономна Покраина Косово, Стопанската комора на Југославија и Советот на Сојузот на синдикатите на Југославија склучуваат

ОПШТЕСТВЕН ДОГОВОР

ЗА РАБОТАТА ВРЗ ПОДГОТОВКА НА ОПШТЕСТВЕНИОТ ПЛАН НА ЈУГОСЛАВИЈА ЗА ПЕРИОДОТ ОД 1976 ДО 1980 ГОДИНА

Член 1

Во согласност со одредбите на чл. 69 до 74 од Уставот на СФРЈ и Законот за подготовките за донесување на Општествениот план на Југославија за периодот од 1976 до 1980 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 59/73), сите носители на планирањето (основните организации на здружениот труд, сложените организации на здружениот труд, нивните општи здруженија, банките, деловните заедници, самоуправните интересни и други заедници, месните заедници и сите општествено-политички заедници) ќе почнат со подготовките, односно со актуелизирање на плановите и програмите за работа и развој, односно на општествените планови.

Сите носители на планирањето треба истовремено да работат врз плановите до нивното конечно усвојување т.е. до крајот на 1975 година.

Член 2

Основните и други организации на здружениот труд и самоуправните интересни заедници ќе обезбидат сите работни луѓе во тие организации и заедници да учествуваат во подготовката и усвојувањето на плановите и програмите за работа и развој на организацијата на здружениот труд, односно на самоуправната интересна заедница.

Општествено-политичките заедници ќе обезбедат да се вклучат во изработката на општествените планови, како и во јавното разгледување на материјалите за подготовка на општествените планови, сите организации на здружениот труд и самоуправни интересни заедници.

Член 3

Во општествено-политичките заедници, организациите на здружениот труд, самоуправните интересни и други заедници, заедно со соодветните органи на општествено-политичките заедници ќе ги подготват општествените планови врз основа на сопствените планови и програми за работа и развој, научни студии и други материјали подготвени во

органиците на општествено-политичките заедници и во другите заинтересирани организации, како и врз база на нивната оцена за развојните можности.

Член 4

Носителите на планирањето во своите документи и планови ќе го обезбедат пропишаниот минимум заеднички показатели.

Одделни носители на планирањето можат да го зголемат бројот на заедничките показатели над минимумот, зависно од своите потреби и специфичности.

Член 5

Статистичко-документационата основа и аналитичко-информативните материјали на сите носители на планирањето, посебно на општествено-политичките заедници, мораат да бидат достапни за другите учесници во планирањето. За таа цел сите носители на планирањето меѓусебно ќе разменуваат постојано материјали што служат за подготовка на плановите, или ќе ги објавуваат на погоден начин.

Член 6

Усогласувањето и насочувањето на развојот и утврдувањето на заедничките интереси на носителите на планирањето се остваруваат во постапката на самоуправно спогодување и општествено договарање.

За развојот на одделни дејности треба да се постигнат самоуправни спогодби на заинтересираните организации на здружениот труд, со тоа што да се овозможи учество на основните добавувачи на сировини и материјали и учество на корисниците на производи и услуги на оние дејности за чиј развој се склучува спогодбата, како и учество на соодветните банки што го финансираат развојот на односните дејности.

Член 7

Зависно од карактерот и видот на дејноста за која се подготвува планот, односно програмата за работа и развој, меѓусебното усогласување се врши во рамките на организациите на здружениот труд, деловните заедници, самоуправните интересни и други заедници.

Организациите на здружениот труд во меѓусебните деловни и кооперативни односи ги утврдуваат, преку самоуправното спогодување и договарање, заедничките основни елементи на своите планови и програми за работа и развој, а, по потреба, утврдуваат и заеднички план и програма за работа и развој.

Производните организации на здружениот труд врз начелата на соработка и самоуправно здружување на труд и средства, во заедница со соодветните банки, со организациите на здружениот труд што се занимаваат со работи на промет на стоки и услуги и со организациите на здружениот труд што се занимаваат со работи на извоз и увоз, ја утврдуваат развојната политика од заеднички интерес, политиката на прометот и на извозот и увозот, и во согласност со тоа заедничката политика на проширена репродукција.

Усогласувањето на плановите и програмите за работа и развој го вршат меѓусебно заинтересираните организации на здружениот труд во рамките на своите заедници, деловните здруженија и коморите, водејќи при тоа сметка за развојните можности на Југославија во целина.

Член 8

Организациите на здружениот труд меѓусебно ги усогласуваат плановите и програмите за работа и развој, по прашањата од заеднички интерес, во рамките на месната заедница, самоуправната интересна и друга заедница, општината, како и во рамките на автономните покраини, на републиките и федерацијата, имајќи ги предвид основите на проекцијата за развој на Југославија.

Во работата врз усогласување на плановите и програмите за работа и развој учествуваат и: Со-

ветот на Сојузот на синдикатите на Југославија, Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на Југославија, Сојузот на комунистите на Југославија, Постојаната конференција на градовите, како и научните институции и другите заинтересирани организации и здруженија.

Член 9

Посебно од становиштето на Општествениот план на Југославија за периодот од 1976 до 1980 година е од заеднички интерес во работата врз изработка на тој план да се постигнат во предвидените рокови самоуправни спогодби и општествени договори за развојот на следните дејности и комплекси на стопанството, и тоа:

- 1) на енергетиката:
 - електрична енергија,
 - производство и преработка на јаглен,
 - нафта и природен гас;
- 2) на земјоделството и преработката на земјоделски производи;
- 3) на сировинските дејности:
 - црна металургија,
 - металургија на боени метали,
 - производство на базни хемиски производи,
 - производство на цемент и неметали,
 - производи на шумарство,
 - производи на целулоза;
- 4) на машиноградбата;
- 5) на сообраќајот — посебно магистралните сообраќајници;
- 6) на странскиот туризам.

Ако понатамошната работа и заедничките интереси го бараат тоа, учесниците на овој договор можат да го изменат наведениот избор на дејности, односно да опфатат нови дејности за чиј развој, во смисла на став 1 од овој член, би се склучиле самоуправни спогодби и општествени договори.

Од становиштето на Општествениот план на Југославија, од заеднички интерес е да се постигне во работата врз изработка на тој план во предвидениот рок општествен договор за политиката на побрз развој на стопански недоволно развиените републики и на Социјалистичка Автономна Покраина Косово.

Член 10

Сите носители на планирањето, во спогодба со другите заинтересирани учесници во планирањето, ја одредуваат содржината на своите планови и ја конституираат развојната политика според своите специфичности и интереси, поаѓајќи при тоа од општата заеднички утврдена концепција за развој, единството на југословенскиот пазар и потребата да се обезбеди остварување на утврдените цели и задачи на развојот во наредниот период.

Месните заедници, општините, автономните покраини и републиките посебно внимание ќе му посветат на планирањето на развојот на општествени (нестопанските) дејности во рамките на самоуправни интересни заедници и со своите планови, односно со мерки од својата надлежност, ќе обезбедат услови за реализација на договорената развојна политика во тие дејности, а заради подмирување на соодветните потреби на работните луѓе и на пошироката заедница.

Член 11

Општествениот план на Југославија за периодот од 1976 до 1980 година треба особено: да ги утврди основните цели и задачи на развојот водејќи сметка за континуитетот на развојната политика и за долгорочните цели на развојот на Југославија; квантитативно да ги прикаже целите и задачите на договорената развојна политика и да го даде основниот биланс на средствата за реализација на таа политика (формирање и распределба на доходот и на вкупните средства); да ја утврди политиката на проширена репродукција во целина и развојот на одделни дејности и комплекси на стопанството (науката и технолошкиот развој, образованието, кул-

турата, здравството и др.), политиката на развојот на економските односи со странство, политиката на регионалниот развој и политиката на побрз развој на стопански недоволно развиените републики и на Социјалистичка Автономна Покраина Косово; да ги утврди основите на политиката на вработувањето и на животниот стандард и да ја утврди политиката на обезбедување средства за потребите на народната одбрана и другите општоопштествени потреби што се финансираат од буџетот на федерацијата.

Општествениот план на Југославија треба да содржи насоки и рамки за донесување мерки на економската политика и други мерки што, во согласност со правата и должностите утврдени во Уставот на СФРЈ, ги донесуваат органите на федерацијата, односно органите на републиките и автономните покраини за обезбедување услови за остварување на усогласените заеднички интереси на здружениот труд, односно заедничките интереси на републиките и на автономните покраини на единствениот југословенски пазар.

Учесниците на овој договор дополнително, во текот на работата врз подготовка на плановите и на законот за општественото планирање, ќе ја утврдат подеталната и проконкретната содржина на Општествениот план на Југославија.

Член 12

Сојузните органи и организации и соодветните органи на републиките и на автономните покраини истовремено, со меѓусебна соработка, ќе подготват и ќе обезбедат, заедно со усвојувањето на Општествениот план на Југославија за периодот од 1976 до 1980 година, да се усвојат и придружните системски прописи, со кои треба да се обезбедат услови за реализација на целите и задачите на тој план, посебно прописите и системските решенија иницирани во III дел на тој план „Насоки и рамки на мерките на економската политика“, а особено во областите на надворешнотрговскиот систем, девизниот режим, системот на придонеси и даноци, системот на финансирање на општествено-политичките и самоуправни интереси заедници, системот и политиката на цените и на банкарскиот и кредитниот систем и системот на мерки за поттикнување побрз развој на стопански недоволно развиените републики и на Социјалистичка Автономна Покраина Косово.

Во согласност со став 1 на овој член, сојузните органи и организации ќе состават свои програми за работа врз подготовка на одделни прописи од својата надлежност во кои ќе ги утврдат динамиката на работата и роковите, согласно со општиот рок за усвојување на Општествениот план на Југославија.

Член 13

За подготовката на Општествениот план на Југославија за периодот од 1976 до 1980 година се утврдуваат динамиката на работата, роковите и носителите на работата, и тоа:

- 1) организирање на научноистражувачката работа:

рок: работата главно е извршена во текот на 1973 година и е во завршна фаза. Во текот на првото полугодие на 1974 година, сите носители на планирањето ќе продолжат да ги утврдуваат дополнителните барања, ќе ја утврдат потребата од дополнителни истражувања, меѓусебно ќе разменат информации за тоа до средината на годината и ќе се договараат за понатамошните истражувања;

носител на работата: Сојузниот завод за општествено планирање, во соработка со републичките и покраинските заводи;

други носители на планирањето;

- 2) утврдување на минимумот заеднички показатели:

рок: мај 1974 година;

носител на работата: Сојузниот завод за општествено планирање, во соработка со републичките и покраинските заводи и со Стопанската комора на Југославија;

3) утврдување на рамковната содржина на анализата на развојните можности на Југославија за периодот од 1976 до 1980 година:

рок: мај 1974 година;

носител на работата: Сојузниот завод за општествено планирање, во соработка со републичките и покраинските заводи;

4) организирање изработка на статистичко-документациона основа:

рок: мај 1974 година;

носител на работата: Сојузниот завод за општествено планирање, во соработка со републичките и покраинските заводи;

5) работа врз подготовка на нов закон за општественото планирање:

рок: предлогот за донесување закон со нацртот на законот да се подготви до крајот на 1974 година, а предлогот — закон да се достави до Собранието на СФРЈ до 30 март 1975 година;

носител на работата: Сојузниот завод за општествено планирање, во соработка со републичките и покраинските заводи;

6) изработка на нацрти на самоуправни спогодби и општествени договори за развојната и економската политика за дејностите што се од заеднички интерес за Југославија во целина, наведени во член 9 на овој договор:

рок: до крајот на 1974 година;

носител на работата: организациите на здружениот труд и нивните асоцијации и заедници и општествено-политичките заедници;

општа организација и координација на работата: Стопанската комора на Југославија, во соработка со републичките и покраинските комори, а за одделни специфични договори (за распределба на доходот и на личните доходи, условите за работа, станбената политика и сл.) — Советот на Сојузот на синдикатите на Југославија, во соработка со републичките и покраинските совети на синдикатите;

7) изработка на анализи на развојните мржноти за периодот од 1976 до 1980 година:

рок: првата верзија најдоцна до октомври 1974 година; дискусијата и конечната верзија до крајот на 1974 година;

носител на работата: сите носители на планирањето (основните организации на здружениот труд, нивните асоцијации и заедници, општините и заедниците на општини, покраините, републиките и федерацијата), кои изработуваат свои анализи користејќи ги при тоа резултатите од научно-истражувачката работа и меѓусебно се информираат и ги усогласуваат;

8) подготовка на нови прописи од областа на стопанскиот систем:

рок: роковите се утврдуваат според посебни програми за работа на соодветните сојузни органи на управата, со ориентација прописите да се усвојат истовремено со Општествениот план на Југославија, т. е. во текот на 1975 година;

носител на работата: соодветните сојузни органи на управата, во соработка со соодветните органи на републиките и на автономните покраини; посебно за мерките во рамките:

— на надворешнотрговскиот систем и девизниот режим — Сојузниот секретаријат за надворешна трговија, заедно со Сојузниот секретаријат за финансии и со Народната банка на Југославија, а во соработка со соодветните органи на републиките и на автономните покраини;

— на системот на придонесите и даноците и системот на финансирањето на општествено-политичките заедници и на самоуправните интересни заедници — соодветните органи на републиките и на автономните покраини, во соработка со Сојузниот секретаријат за финансии;

— системот и политиката на цените — Сојузниот секретаријат за пазарот и цените, во соработка со соодветните органи на републиките и на автономните покраини;

— на усовршувањето на банкарскиот и кредитниот систем — Сојузниот секретаријат за финансии, во соработка со Народната банка на Југославија и со соодветните органи на републиките и на автономните покраини;

— системот на мерките за поттикнување побрз развој на стопански недоволно развиените републики и на Социјалистичка Автономна Покраина Косово;

9) изработка и разгледување на основата на Општествениот план на Југославија за периодот од 1976 до 1980 година:

рок: до крајот на февруари 1975 година основата на општествениот план се доставува до Сојузниот извршен совет, а кон крајот на март до Собранието на СФРЈ, до републиките, автономните покраини, Стопанската комора на Југославија, Конференцијата на ССРНЈ и до другите заинтересирани органи и организации, а до крајот на мај таа година се врши јавна дискусија;

носител на работата: Сојузниот завод за општествено планирање, во соработка со сите други носители и учесници во планирањето;

10) изработка на предлог и усвојување на Општествениот план на Југославија за периодот од 1976 до 1980 година:

рок: до крајот на септември 1975 година предлогот на општествениот план се доставува до Сојузниот извршен совет и до другите носители и учесници во планирањето, а до крајот на октомври до Собранието на СФРЈ, со тоа што да се усвои до крајот на 1975 година;

носител на работата: Сојузниот завод за општествено планирање, во соработка со другите носители и учесници во планирањето.

Член 14

Сојузниот извршен совет, заедно со извршните совети на републиките и автономните покраини и со Стопанската комора на Југославија, ќе се грижи за спроведувањето на сите подготовки врз изработката на Општествениот план на Југославија за периодот од 1976 до 1980 година.

Извршните органи на општествено-политичките заедници, во заедница и соработка со организациите на здружениот труд, со деловните заедници, со самоуправни интересни и други заедници, со комората, синдикатот, со општествено-политичките и други самоуправни организации, ќе подготват соодветни акциони програми за изработка и донесување на општествените планови, применувајќи ги начелата и постапките што произлегуваат од Уставот на СФРЈ и од овој договор.

Со програмите за изработка и донесување на општествените планови треба да се одредат тековите на изработката на плановите, задачите, носителите на работите и роковите, во согласност со Програмата за работа врз изработка на Општествениот план на Југославија.

Член 15

Стопанската комора на Југославија и републичките и покраинските стопански комори ќе организираат самоуправно спогодување, односно договарање за прашањата од заеднички интерес.

Во својата работа, стопанските комори соработуваат и разменуваат информативни материјали со заводите за општествено планирање на соодветните општествено-политички заедници и со самоуправните интересни заедници.

Во рамките на Стопанската комора на Југославија, ќе се координира изработката на плановите и на програмите за работа и развој во организациите на здружениот труд од областа на стопанството и во деловните заедници и други заедници, во соработка со републичките, покраинските и основните стопански комори и со соодветните научни и други установи и со органите на општествено-политичките заедници за планирање.

Во Стопанската комора на Југославија, врз основа на сопствените согледувања, научните студии и предлозите од републичките и покраинските стопански комори, од соодветните организации на здружениот труд и од деловните заедници, спогодбено се усогласуваат развојните можности на одделни групации, дејности и на стопанството во целина.

Член 16

Синдикатот ќе учествува во планирањето и програмирањето на развојот на сите носители на стопанската и општествената активност, со посебно ангажирање врз утврдување на политиката на доходот и на личните доходи, на личната потрошувачка, на општествениот стандард, на станбената политика, на вработеноста и вработувањето и др. а во врска со тоа и врз утврдување на приоритетните цели и правци на развојот.

Синдикатот особено ќе развива активност врз вклучување на работните луѓе во утврдувањето на плановите и програмите за работа и развој, како и врз развивање и примена на самоуправниот систем на планирање.

Синдикатот дава предлози и покренува иницијатива за склучување самоуправни спогодби и општествени договори за прашањата од општ интерес за понатамошниот развој и учествува во донесувањето на општествениот договор за прашањата на развојната политика.

Посебно внимание Синдикатот ќе му посвети на утврдувањето на развојната политика во областа на општествените дејности и усогласување на програмите за развој на општествените дејности со програмата за развој на стопанството.

Член 17

Се очекува дека, по потреба, на разни нивоа на стопанската и општествената организираност ќе се вклучуваат во работата врз подготовка на плановите и други заинтересирани фактори, посебно кога се работи за одредени прашања од специфичен интерес за одделни субјекти кои можат активно да придонесат за концептирањето на развојот на одредени подрачја или дејности.

Член 18

Овој договор да се објави во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 30-4/74
26 јуни 1974 година
Белград

За Сојузниот извршен совет,
член на Сојузниот извршен совет и претседател на Сојузниот комитет за општествено планирање,
Милорад Бировљев, с. р.

За СР Босна и Херцеговина,
заменик-директор на Републичкиот завод за планирање и економски истражувања,
Менеур Смајловиќ, с. р.

За СР Македонија,
член на Извршниот совет и директор на Републичкиот завод за општествено планирање,
Павле Тасевски, с. р.

За СР Словенија,
претседател на Комитетот на Извршниот совет за општествено планирање,
Јоже Законшек, с. р.

За СР Србија,
член на Извршниот совет,
Борисав Сребриќ, с. р.

За СР Хрватска,
член на Извршниот совет,
Еторе Поропат, с. р.

За СР Црна Гора,
помошник-директор на Републичкиот завод за општествено планирање,
Радиво Драгашевиќ, с. р.

За САП Војводина,
член на Извршниот совет,
д-р Љубица Теслиќ-Надлачки, с. р.

За САП Косово,
член на Извршниот совет и директор на Покраинскиот завод за општествено планирање,
Исмет Гусија, с. р.

За Стопанската комора на Југославија,
претседател на Стопанската комора на Југославија,
Илија Вакиќ, с. р.

За Советот на Сојузот на синдикатите на Југославија,
секретар на Советот на Сојузот на синдикатите на Југославија,
Шеготан Никола, с. р.

630.

Врз основа на член 124 од Уставот на СФРЈ, Сојузниот извршен совет, Извршниот совет на СР Босна и Херцеговина, Извршниот совет на СР Македонија, Извршниот совет на СР Словенија, Извршниот совет на СР Србија, Извршниот совет на СР Хрватска, Извршниот совет на СР Црна Гора, Извршниот совет на САП Војводина и Извршниот совет на САП Косово, склучуваат

ОПШТЕСТВЕН ДОГОВОР

ЗА ЗАЕДНИЧКА РАБОТА ВО ОБЛАСТА НА ЧОВЕКОВАТА СРЕДИНА И ПРОСТОРНОТО УРЕДУВАЊЕ

Член 1

Тргувајќи од правата на републиките и на автономните покраини, во областа на човековата средина и просторното уредување, како и од надлежноста на органите на федерацијата во областа на заштитата и унапредувањето на човековата средина што се од интерес за целата земја и меѓународната заедница (во понатамошниот текст: човековата средина), Сојузниот извршен совет, извршните совети на републиките и извршните совети на автономните покраини (во понатамошниот текст: учесниците на Договорот) се согласија да го склучат овој договор заради заедничка работа во областа на човековата средина и просторното уредување.

Член 2

Предмет и цел на овој договор е организирање и обезбедување заедничка работа на следење на состојбата и согледување на појавите во областа на човековата средина и просторното уредување и работа на усогласување на активноста на учесниците на Договорот на решавање прашања од интерес за две или повеќе републики и автономни покраини, односно прашања од интерес за целата земја во таа област, а особено во поглед на нормативното уредување, спроведувањето на пропишаните мерки, меѓународната соработка и научно-то истражување од заеднички интерес.

Член 3

Заради остварување на заедничката работа од член 2 на овој договор, се основа Совет за човековата средина и просторното уредување (во понатамошниот текст: Советот), како заедничко тело на федерацијата, републиките и автономните покраини.

Член 4

Советот разгледува прашања од областа на човековата средина и просторното уредување заради унапредување на работата во тие области и на надлежните органи на учесниците на договорот им предлага мерки за нивно усогласено решавање, а особено:

1) го разгледува спроведувањето на законите и другите прописи и општи акти донесени во областа

на човековата средина и просторното уредување, особено од гледиштето на усогласеноста на активностите на тие органи и други фактори во нивното спроведување и за тоа им дава мислење и предлози на надлежните органи на учесниците на Договорот;

2) дава иницијатива за донесување на прописи, односно разгледува нацрти и предлози на прописи во областа на човековата средина и просторното уредување што ги приготвуваат органите на учесниците на Договорот и на тие органи им дава мислења и предлози за усогласено и ефикасно решавање на прашањата;

3) разгледува прашања на соработката со други државни и меѓународни организации во областа на човековата средина и просторното уредување и на надлежните органи им предлага мерки за организирање и остварување на таа соработка, а по одлука на надлежен орган учествува во работата на соодветни меѓународни организации;

4) соработува со научноистражувачки организации во областа на човековата средина и просторното уредување и на тие организации им предлага усогласување на нивните програми на работата со потребите на општеството во тие области, а на надлежните органи на учесниците на Договорот им предлага мерки за развој на научноистражувачката работа во тие области.

Член 5

Советот го сочинуваат по двајца претставници од секоја република и од секоја автономна покраина, и по еден претставник на сојузните органи на управата кои ќе ги определи Сојузниот извршен совет.

Претставниците на републиките и на автономните покраини ги делегираат извршните совети на тие општествено-политички заедници, а претставници на сојузните органи на управата ги определува Сојузниот извршен совет.

Советот работи во седници.

Член 6

Советот избира претседател и потпретседател од редот на своите членови.

Претседателот и потпретседателот на Советот се избираат на четири години.

Советот го назначува и го разрешува секретарот на советот.

Член 7

Претседателот го претставува Советот, ги свикува седниците на Советот, претседава на седниците на Советот и се грижи за организирањето на работата и за извршувањето на заклучоците на Советот.

Потпретседателот го заменува претседателот во случај на негова спреченост или отсутност и, во спогодба со претседателот, врши други работи од делокругот на претседателот.

Седниците на Советот се свикуваат врз основа на заклучоците на Советот, на барање од најмалку една третина од учесниците на Договорот или на иницијатива на претседателот на Советот.

Член 8

Советот може, заради приготвување или извршување на задачи од својот делокруг, да формира работни тела од редот на своите членови и од други лица и да им определува задачи и овластувања (на пример: за заштита на природата, водите, воздухот, за градителското наследство, за инфраструктурата, за научноистражувачката работа, за меѓународната соработка и сл.).

Член 9

Советот донесува деловник за својата работа.

Член 10

Учесниците на Договорот се согласни нивните органи на управата, без надоместок, да му укажуваат стручна соработка на Советот во извршувањето на неговите задачи, како и на Советот да му ставаат на увид, односно на располагање податоци и други материјали со кои располагаат, а кои, според заклучок на Советот, се неопходни за работата на Советот.

Член 11

Учесниците на Договорот ги поднесуваат трошоците за учествувањето на своите претставници во работата на Советот.

Сојузниот извршен совет обезбедува простории за потребите на Советот, како и за вршење на определени стручни и административни работи за потребите на Советот.

Член 12

Постапката за измени и дополненија на овој договор се поведува на предлог од најмалку една третина од учесниците на Договорот.

Секој учесник на Договорот може да го откаже овој договор, со тоа што отказот влегува во сила кон крајот на календарската година во која Договорот е откажан.

Член 13

Овој договор влегува во сила кога ќе го потпишат учесниците на Договорот.

Член 14

Овој договор се објавува во „Службен лист на СФРЈ“.

38 Бр. 350-6/74

24 јуни 1974 година

Београд

За Сојузниот извршен совет
потпретседател на Сојузниот извршен совет,
д-р **Антон Вратуша**, с. р.

За Извршниот совет на СР Босна и Херцеговина
член на Извршниот совет и републички секретар
за урбанизам, станбени и комунални работи,
Недељко Стипиќ,

За Извршниот совет на СР Македонија
член на Извршниот совет и републички секретар за
урбанизам, станбени и комунални прашања,
Томислав Папеш,

За Извршниот совет на СР Словенија
член на Извршниот совет и републички секретар
за урбанизам,
Борис Микшо,

За Извршниот совет на СР Србија
член на Извршниот совет и претседател на Комитетот за заштита на животната средина,
Ратко Вујновиќ,

За Извршниот совет на СР Хрватска
републички секретар за урбанизам, градежништво,
станбени и комунални работи,
Станко Манестар,

За Извршниот совет на СР Црна Гора
член на Извршниот совет и републички секретар
за стопанство,
Радомир Бачиќ,

За Извршниот совет на СРП Војводина
член на Извршниот совет и покраински секретар
за урбанизам,

Нада Рамадановиќ,

За Извршниот совет на СРП Косово
член на Извршниот совет и покраински секретар за
урбанизам,
Мустафа Бехљули,

631.

Врз основа на член 244 од Уставот на СФРЈ, Социјалистичка Република Босна и Херцеговина, Социјалистичка Република Македонија, Социјалистичка Република Словенија, Социјалистичка Република Србија, Социјалистичка Република Хрватска, Социјалистичка Република Црна Гора, Социјалистичка Автономна Покраина Војводина и Социјалистичка Автономна Покраина Косово склучуваат

ДОГОВОР

ЗА КРИТЕРИУМИТЕ И ВИСОЧИНАТА НА ОПТОВАРУВАЊЕТО НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД И НА ГРАЃАНИТЕ ВО 1974 ГОДИНА

Член 1

Заради утврдување на заедничките критериуми за височината на оптоварувањето на доходот на организациите на здружениот труд и на граѓаните во 1974 година, републиките и автономните покраини се согласни да ги преземат мерките предвидени со овој договор, во согласност со политиката утврдена во Резолуцијата за основите на политиката на општествено-економскиот развој на Југославија во 1974 година и со актите на републиките и автономните покраини за политиката на општествено-економскиот развој во 1974 година.

Член 2

Републиките и автономните покраини со свои мерки и акти ќе обезбедат вкупните средства за општата и заедничката потрошувачка во 1974 година да растат во согласност со општествено-економскиот развој на републиката, односно на автономната покраина, а најмалку за еден процентен поен побавно од порастот на општествениот производ на републиката, односно автономната покраина.

Член 3

Републиките и автономните покраини се согласни побавниот пораст на вкупните средства за општата и заедничката потрошувачка, во рамките утврдени во член 2 од овој договор, да се обезбеди по пат на самоуправни спогодби, општествени договори и други мерки на општествено-политичките заедници, самоуправните интересни заедници и организации на здружениот труд, водејќи при тоа сметка за специфичните потреби во републиката и автономната покраина за диференцираниот пораст и селективното насочување на средствата за поодделни заеднички општествени потреби што се финансираат од средствата на општата и заедничката потрошувачка.

Член 4

Републиките и автономните покраини побавниот пораст на средствата за општата и заедничката потрошувачка во 1974 година, во рамките и на начинот предвиден со чл. 2 и 3 од овој договор, ќе го обезбедат по пат на селективна примена на инструментите на даночниот систем и на системот на финансирањето, како што се: ограничување на воведувањето на нови, односно зголемување или намалување на поодделни постојни обврски од доходот на организациите на здружениот труд и од личните доходи на работниците — за финансирање на општата и заедничката потрошувачка.

Републиките и автономните покраини се согласни одредбите на став 1 од овој член да не се применуваат на средствата што се издвојуваат за заедничката потрошувачка врз основа на склучените самоуправни спогодби и општествени договори.

Член 5

Републиките и автономните покраини, во согласност со сојузните прописи, на единствен начин ќе го следат движењето на средствата за општата и

заедничката потрошувачка според податоците од општествените сметки што ги водат корисниците на општествени средства и Службата на општественото книговодство, и со свои мерки во текот на годината ќе обезбедат усогласување на движењето на тие средства со движењето на општествениот производ во републиката, односно автономната покраина, — во рамките утврдени во член 2 од овој договор.

Член 6

Републиките и автономните покраини се согласни мерките на даночната политика да се усогласат со утврдената политика на цените заради ублажување на нивниот пораст и вкупното ниво на даночните зафаќања, а посебно данокот на промет по единица производ, во 1974 година да не се зголемува на секторите што имаат позначително влијание врз порастот на трошоците на животот и порастот на цените што влијаат врз трошоците на стопанството.

Член 7

Општата стапка на посебниот републички, односно покраински данок на промет на производи во 1974 година, републиките и автономните покраини нема да ја зголемат над просечната стапка на овој данок во 1973 година во сите републики и автономни покраини.

По пат на договор со општините на својата територија и со други мерки, републиките и автономните покраини ќе обезбедат височината на општата стапка на посебниот општински данок на промет на производи во 1974 година да не се зголемува над просечната стапка на овој данок во републиката, односно автономната покраина во 1973 година.

Просечната стапка на посебниот републички, односно покраински данок на промет на производи за 1973 година ќе ја утврди Сојузниот секретаријат за финансии, во спогодба со републиките и покраинските секретаријати за финансии, во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на овој договор, а просечната стапка на посебниот општински данок на промет на производи — републичкиот, односно покраинскиот секретаријат за финансии, во истиот рок.

По исклучок од одредбите на ст. 1 до 3 на овој член, републиките и автономните покраини можат да обезбедат збирната општа стапка на посебниот републички, односно покраински и општински данок на промет во 1974 година во републиката, односно автономната покраина да може да изнесува до 10,23%.

Член 8

Републиките и автономните покраини можат со свои прописи да воведуваат или да овозможат воведување на нови, односно зголемување на постојните даноци, и тоа:

- 1) на средствата за репрезентација, реклама и пропаганда;
- 2) на личните доходи од работен однос на уживателите на пензија;
- 3) на личните доходи на работниците по основ на работа подолга од полното работно време, освен на личните доходи на работниците по овој основ во организациите на здружениот труд во областа на стопанството во кои таквата работа, поради технолошкиот процес на производството, е неопходна;
- 4) на приходите од имот и на имот на граѓани;
- 5) на личните примања по основ на граѓанско-правен однос;
- 6) на вкупниот приход на граѓаните, освен на приходот по основ на редовен работен однос;
- 7) на прометот на недвижности и права;
- 8) на приходите од самостојно вршење на стопански и нестопански дејности, освен на личните доходи од земјоделска дејност.

Член 9

Одредбите на овој договор не се однесуваат на интерните засми во рамките на организациите на здружениот труд и на здружувањето на средствата на организациите на здружениот труд во областа на стопанството.

Член 10

Додатните оптоварувања воведени врз основа на Договорот за височината и критериумите на додатното оптоварување на граѓаните и организациите на здружениот труд од областа на стопанството со стабилизациони даноци, стабилизациони заеми и стабилизационо штедење во 1973 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 71/73) не можат да се продолжуваат.

Републиките и автономните покраини се согласни да ја преиспитаат можноста за укипување на додатните оптоварувања од став 1 на овој член и пред истекот на рокот за кој се воведели.

Член 11

Овој договор ќе се применува од 1 јануари 1974 година.

Член 12

Овој договор влегува во сила кога ќе го потврдат собраната на републиките и автономните покраини.

Член 13

Овој договор да се објави во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 430-2/74
24 јуни 1974 година
Белград

За СР Босна и Херцеговина,
член на Извршниот совет,
Ђорђе Пеклиќ, с. р.

За СР Македонија,
член на Извршниот совет и републички секретар за финансии,
Ристо Филиповски, с. р.

За СР Словенија,
член на Извршниот совет и републички секретар за финансии,
Јоже Флорјанчич, с. р.

За СР Србија,
член на Извршниот совет и републички секретар за финансии,
Милош Милосављевиќ, с. р.

За СР Хрватска,
член на Извршниот совет и републички секретар за финансии,
Мирко Скакиќ, с. р.

За СР Црна Гора,
заменик-републички секретар за финансии,
Давидо Алексиќ, с. р.

За САП Војводина,
член на Извршниот совет и покраински секретар за финансии,
Здравко Мутни, с. р.

За САП Косово,
член на Извршниот совет и покраински секретар за финансии,
Гемшит Дуриќи, с. р.

632.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА РУДАРСКИ ЕКСПЛОЗИВНИ МАТЕРИЈАЛИ

1. Претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите на 26 април 1974 година склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за рударски експлозивни материјали, со тоа што производителските организации на здружениот труд да можат да ги зголемаат своите затечени продажни цени, при постојните услови на продажбата, и тоа за: бавногоречки штатини во просек до 85%, а за друг рударски експлозивен материјал — во просек до 52%, а според ценовниците што се составен дел на спогодбата.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производе од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат, односно купуваат по цените и под условите што се предвидени во спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 690 од 25 јуни 1974 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставници на производителите: „Камник“ — Камник, „Милоје Закиќ“ — Крушевац, „Победа“ — Горажде, „Слободан Принцип—Село“ — Витез и УНИС — Сараево.

Претставници на купувачите-потрошувачи: 50 купувачи-потрошувачи потписници на спогодбата.

633.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставникот на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНАТА ЦЕНА ЗА КЕРАМИЧКА ГЛИНА ОД ТИПОТ „ГОВЦЕ“

1. Претставникот на производителите и претставниците на потрошувачите на 9 април 1974 година склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечената цена за керамичка глина од типот „Говце“, со тоа што производителските организации на здружениот труд да можат да ја зголемаат својата затечена продажна цена, при постојните услови на продажбата, така што највисоката продажна цена да изнесува 350 динари за една тона.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производот од точка 1 на оваа спогодба ќе го продаваат, односно купуваат по цената и под условите што се предвидени во спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 236 од 25 јуни 1974 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставник на производителите: Товарна изолацијска материјала — Лашко.

Претставници на купувачите-потрошувачи: „Југокерамика“ — Загреб, Керамична индустрија — Либоје и „Керамика“ — Младеновац.

634.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставникот на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНАТА ЦЕНА ЗА АЗОТНА КИСЕЛИНА

1. Претставникот на производителите и претставниците на потрошувачите на 16 мај 1974 година склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечената цена за азотна киселина, со тоа што производителските организации на здружениот труд да можат да ја зголемат својата затечена продажна цена, при постојните услови на продажбата, така што највисоката продажна цена да изнесува 2,40 динари за еден килограм.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производот од точка 1 на оваа спогодба ќе го продаваат, односно купуваат по цената и под условите што се предвидени во спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 243 од 25 јуни 1974 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставник на производителите: „Азот“ — Горажде.

Претставници на купувачите-потрошувачи: „Милан Благојевиќ“, — Лучани, „Зорка“ — Шабаци, УНИС — Сараево, РТВ — Бор и „Прва Искра“ — Барич.

635.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставникот на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНАТА ЦЕНА ЗА АМОНИУМ НИТРАТ

1. Претставникот на производителите и претставниците на потрошувачите на 22 мај 1974 година склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечената цена за амониум нитрат, со тоа што производителските организации на здружениот труд да можат да ја зголемат својата затечена продажна цена, при постојните услови на продажбата, така што највисоката продажна цена да изнесува 2,20 динари за еден килограм.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производот од точка 1 на оваа спогодба ќе го продаваат, односно купуваат по цената и под условите што се предвидени во спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 741 од 25 јуни 1974 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставник на производителите: „Азот“ — Горажде.

Претставници на купувачите-потрошувачи: „Камник“ — Камник, „Милоје Закиќ“ — Крушевац и „Слободан Принцип-Село“ — Витез.

636.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставникот на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ВЕШТАЧКИ КОРУНД

1. Претставникот на производителите и претставниците на потрошувачите на 8 април 1974 година склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за вештачки корунд, со тоа што производителските организации на здружениот труд да можат да ги зголемат своите постојни затечени продажни цени, при постојните услови на продажбата, во просек до 27%, а според ценовникот кој е составен дел на спогодбата.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат, односно купуваат по цените и под условите што се предвидени со спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 235 од 25 јуни 1974 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставник на производителите: Товарна душица — Руше.

Претставници на купувачите-потрошувачи: „8. Март“ — Ада, „Свати“ — Марибор, „Комет“ — Зрече, „Иднина“ — Кратово и „Катран“ — Загреб.

637.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ИМПРЕГНИРАНИ СТОЛБОВИ ЗА ВОДОВИ, ИМПРЕГНИРАНО РУДНИЧКО ДРВО, ИМПРЕГНИРАНИ КОЦКИ ЗА ПОПЛОЧУВАЊЕ, ИМПРЕГНИРАНИ ПЛОЧКИ И ИМПРЕГНИРАНИ ШТИЧИЊА ЗА ПОКРИВАЊЕ КАБЛИ

1. Претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите на 18 декември 1973 година склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за импрегнирани столбови за водови, импрегнирано рудничко дрво, импрегнирани коцки за попложување, импрегнирани плочки и импрегнирани штичиња за покривање кабли, со тоа што производителските организации на здружениот труд да можат да ги зголемат своите затечени продажни цени, при постојните услови на продажбата, така што највисоките продажни цени да изнесуваат, и тоа за:

Дин/м³

- | | |
|---|-------|
| 1) столбови за водови од 6 до 15 m должина и рудничко дрво од ела-смрека, импрегнирани со СВ соли | 1.500 |
| 2) столбови за водови од 6 до 15 m должина и рудничко дрво од бор-ариш, импрегнирани со СВ соли | 1.600 |
| 3) столбови за водови од 6 до 15 m должина и рудничко дрво од ела-смрека, импрегнирани со креозотно масло | 1.500 |

	Дин/м ³
4) столбови за водови од 6 до 15 m должина и рудничко дрво од бор-ариш, импрегнирани со креозотно масло	1.600
5) столбови за водови од 6 до 15 m должина и рудничко дрво од иглолисници, импрегнирани според комбинирана постапка	1.600
6) столбови за водови од 6 до 15 m должина и рудничко дрво од иглолисници, импрегнирани според комбинирана постапка со додатна заштита	1.800
7) дабови импрегнирани коцки за поплочување	4.000
8) букови импрегнирани коцки за поплочување	3.200
9) борови импрегнирани коцки за поплочување	3.500

	Дин/парче
10) импрегнирани плочки од топола	1,50
11) импрегнирани штичиња за покривање кабли, димензија 500 × 160 × 24 mm	6,40
12) импрегнирани штичиња за покривање кабли, димензија 500 × 130 × 24 mm	5,20

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производе од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат, односно купуваат по цените и под условите, што се предвидени во спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 60 од 26 јуни 1974 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а ќе се применува од денот што е утврден во Спогодбата.

Претставници на производителите: 8 производители потписници на спогодбата.

Претставници на купувачите-потрошувачи: 31 купувач-потрошувач потписник на спогодбата.

ОДЛИКУВАЊА

У К А З

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на Уставниот амандман XXXVII точка 4 под 4 и член 4 од Законот за одликувањата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликуваат:

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

Јоксовић-Радосављевић Димитрија Нада, Кићевић Божидара Милош, Костић-Павловић Радивоја Станица, Милачић Зарије др Душан, Мишић Дане Смиља, Пешић Драгутина Емилијан, Радовић Радуде Ђуза, Стекић Милорада Сава;

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Анѓелковић Цветка Михајло, Вјелановић Марка Душан, Богдановић-Рајић Живојина Видосава, Бошковић-Јовановић Ђорѓа Мирослава, Читаковић-Јоксимовић Бошка Радмила, Ђуковић Веселина Милојка, Ђурчић Радивоја Душан, Драгутиновић-Михаиловић Тихомира Вера, Дракулић Ђуре Ђуро, Исаиловић Животе Здравко, Јанковић Ставре Милан, Јокровић Милоша Војимир, Јовић Мила Драган, Косић Душана Златибор, Козомора Пере Ђураћ, Лазаревић-Крпић Илије Лепосава, Луковић Љубомира Милојко, Матуновић-Шекарић Василија Милица, Менделсон-Гвозденовић Вељка Недељка, Миљинковић-Димитријевић Станислава Рајна, Најдановић Живана др Милорад, Николић Живка Димитрије, Поповић Радомира Никола, Секулић Милана Милена, Стевин-Новак Виктор Нада, Љубисављевић-Урошевић Драгољуба Милица, Вукичевић-Сарап Блаже Александар;

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Аћимовић Миљивоја Богданка, Антонијевић Светозара Велимир, Блада Рамадана Адем, Делевић-Петровић Петра Радмила, Динић-Шеган Рафала Десанка, Дуњић Радојице Петар, Капон Самуила Давид, Корица Милана Душан, Матић Јордана Себирад, Морачић Спире Богдан, Нинковић-Петровић Милана Милева, Новосел Владимира Миодраг, Скорић Ђуре Марко, Стаматовић-Обрадовић Маринка Десанка, Стошић Миљивоја Миодраг, Воркапић-Сенић Павла Нада, Живановић-Живановић Живана Минодора;

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Аћимовић Спасоја Живорад, Агатовић Матеје Драгић, Алексић Милована Здравко, Алемпијевић Миљивоја Добривоје, Антић-Поповић Михајла Анка, Антић-Илић Вукосава Надежда, Аритановић Мите Станимир, Арскиќ-Грујић Василија Латинка, Арсовић-Ђорђевић Петра Катарина, Аврамовић Милуна Михаило, Азири Ђезаира Исмаил, Бабић Теофан Симеон, Бајић Гавре Даринка, Бајић-Николић Илије Надежда, Бакић-Бубњевић Душана Ковиљка, Балак Јанка Момчило, Банковић Ђорѓа Тодор, Баталовић-Чонградац Вељка Катарина, Богојевић-Парлић Петра Видосава, Богосављевић Чедомира Константин, Бојановић Радомира Георгина, Божовић-Спасић Владимира Љиљана, Брковић-Петровић Тихомира Љиљана, Буковац-Пето Михаила Јохана, Цветковић Јанићија Никола;

Ђирић Милосава Добривоје, Чакан-Кишгеци Павла Јелена, Чохаџић-Јовановић Вукашина Зорица, Чолић Богдана Бранислав, Чоловић Марка Владимир, Чуковић-Станковић Десимира Миљинка, Дабић-Стојановић Проке Радојка, Давидовић Михајла Љубинка, Дедић-Перић Стевана Марија, Дехељан Кузмана Трајан, Динић-Дамјанов Милана Христина, Дишовић-Ризнић Милутина Милица, Драгишић-Субановић Јована Невенка, Дуловић-Турубовић Лазара Ружица, Дуловић Радисава Спасоје, Ђаковић Николе Милош, Ђорђевић Петра Александар, Ђорђевић-Вујновић Боже Десанка, Ђорђевић Богомира Драгиша, Ђорђевић-Алексић Косте Јованка, Ђорђевић-Стојчевић Николе Љубица, Ђорђевић-Лончар Стојана Марија, Ђорђевић Борисава Радомир, Ђорђевић Живојина Витомир, Ђурић-Јовановић Чедомира Милица;

Еремић Чече Вера, Филиповић Драгољуба Ђорђе, Гајић-Јанковић Доброслава Милица, Гаврановић Николе Љубан, Газдић-Станић Милоша Јелица, Геџић Саве Војислав, Глигоријевић-Смиљанић Живка Надежда, Глумац-Поповић Марка Дивна, Гмитровић Димитрија Станиша, Говедарица Спасоја Велимир, Грачанин Милоша Милорад, Гранфил-Мушонг Јована Аница, Грегорешак-Калиновић Боровоја Мирослава, Грицкат-Радуловић Ђорђа Ирена, Губеринић Саве Вукашин, Гутовић Јевросима Спасоје, Хаџић Радована Богољуб, Хаџић-Мишић Стојана Добрила, Харизапов Михајло Спас, Хас-Јоветић Вукашина Невенка, Игњатовић-Савић Василије Косовка, Игњатовић-Гајић Богоја Љиљана, Илић-Стефановић Чедомира Олга, Илић Зафира Радисав Илић Манојла Живојин, Инђин Пантелије Милош, Инђин-Шуњеварић Драгомира Вера, Иванић-Ђурђевић Милорада Бранислава, Ивков Гаје Небојша, Ивковић Радоја Момчило;

Јаковљевић Марка Радомир, Јакшић-Дебелковић Душана Љубица, Јанић Макса Божидар, Јанковић-Стојановић Драгана Зорка, Јевтић-Јаковљевић Милоша Ружица, Јевтовић-Даниловић Драгомира Олга, Јоџић-Ловриновић Јосипа Љубица, Јоксимовић Јосипа Душан, Јовановић Лазара Бранко, Јовановић-Поп Јованов Петра Милица, Јовановић-Ивковић Косте Надежда, Јовановић-Џвијовић Драгића Радмила, Јовановић Милована Савета, Јовановић Љубомира Сима, Јовановић Драгољуба Светозар, Јовановић-Анимовић Дмитра Зора, Јуришић Милоша Светозар, Кајганић-Касапић Николе Вера, Кандић-Видић Влајка Милена, Караниколић Јована Зоран, Карановић Саве Анка, Карањац Ђуре Загорка, Кнежевић-Варда Луке Бранка, Коен Арона Самуило, Којић Драгољуб Миливоје, Копривица Јагоша Данило, Корица Милица Душан, Косовац Јована Милутин, Косовац-Калинић Мате Марјана, Костић Божидара Радосав, Ковачевић-Кангрга Данила Мирјана, Ковачевић-Илић Драгомира Оливера, Ковачевић Миладина Слободан, Ковачевић Јевте Вера, Ковачевић Луке Владимир, Крстић-Костић Живојина Јованка, Крстић Владете Слободан, Крутиков-Круглов Владимира Тамара;

Лаковић-Поповић Тодора Даринка, Лазић-Текавец Јакоба Марија, Лазаревић Јована Драгиша, Лазаревић-Орлић Петра Мирјана, Лазаревић-Поповић Светомира Злата, Лазић Бранислава Ксенија, Лазић Љубише Стаменко, Лазић-Белић Милутина Зорка, Лазовић-Мркић Марка Даница, Леви Исака Јосиф, Милер-Николић Миливоја Драгица, Лукић Раде Олга, Луковић Мате Дмитар, Љешић Максим Душан, Љубисављевић-Чакић Ђуре Станислава, Мандић-Станковић Видоја Јасмина, Мацаревић-Костовић Алексе Винка, Макаров Глигорија Евгеније, Максимовић Недељка Милош, Малуцковић Ненада Велимир, Мандић Пантелије Цветко, Маринковић-Макар Мате Даница, Марковић Матеја Богољуб, Марковић-Текавац Јакова Драгица, Марковић Дејана Федор, Масникоса-Кричка Марка Ружа, Матић-Маровић Бранко Даринка, Михаиловић-Грубач Благоде Милена, Михаиловић-Родић Јанка Милица, Михаиловић-Петковић Трајка Зорка, Мијатовић-Петровић Недељка Милена, Милановић-Глигоријевић Стојана Душица, Милановић Славка Ружица, Милановић Милана Зоран, Миленковић Ивана Драгослав, Миленковић-Бранковић Радомира Владанка, Милетић Светомира Драгомир, Милић-Радосављевић Богољуба Ленка, Милошевић Живојина Чедомир, Милошевић-Лазаревић Велимира Вера, Милошевић Радула Владимир, Миловановић Богољуба Десанка, Миловановић-Ненадов Саве Катица, Миљковић-Јанковић Боровоја Јелисавета, Мирчетић Ми-

лутина Милоје, Мишевић-Радисављевић Милорада Милица, Митић Трифуна Богољуб, Митровић-Ђокић Здравка Миљка, Митровић-Нинковић Ђуре Смиљка, Младеновић Рајка Милован, Мојић-Поповић Илије Александра;

Навалушић Пере Веселин, Недељков-Шинжар Дамјана Лепосава, Недовић-Праштало Петра Недељка, Нектаријевић Стевана Михајло, Ненадовић Ивана Петар, Нешић-Миодраговић Милинка Љубица, Нешовић Мијалка Марко, Нићифоровић-Ивковић Грује Цмиљана, Никитовић Радивоја Бориша, Николић Константина Душан, Николић-Гавриловић Јеврема Љубица, Николић Ђорђа Милица, Николић Владимира Радојица, Николић-Стојиљковић Војислава Ружица, Николић Димитрија Станко, Новелић-Станојевић Светислава Гордана, Новоградић-Бајин Драгутина Анка, Ножкић-Стојаковић Ђорђа Роксанда, Орлов-Стојадиновић Миливоја Вера, Палачковић Милоша Борислав, Пантелић-Мишиковић Милана Јаворка, Пауновић-Стојановић Филипа Станислава, Павловић-Ђорђевић Војислава Дара, Павловић Душана Филип, Павловић Ивана Мирко, Пенезић Спасоја Видоје, Пешћић Каменка Даринка, Петковић-Филиповић Томе Стана, Петронијевић Александра Живорад, Петровић Милана Ђорђе, Петровић Ђорђа Глигорије, Петровић Луке Миодраг, Петровић Милоја Србислав, Петровић Драгомира Светислав, Пејић Стевана Чедомир, Поповић-Јевремовић Боровоја Бранислава, Поповић Бранислава Бранко, Поповић Сретена Чедомир, Поповић-Весковић Симе Лепосава, Поповић-Милановић Богдана Милица, Поповић-Глишковић Милутина Станија, Потић-Делчић Ђорђа Венета, Прибишевић Петра Милка, Протић Ивана Дивна, Прванов Делче Иван;

Радевић Милана Велимир, Радосављевић-Вуловић Здравка Вера, Радовановић-Ђорђевић Димче Косара, Радовановић Петра Милена, Радовановић Божидара Мирослав, Рађеновић-Раичић Љубомира Љубинка, Рајковић Симе Душан, Ракић Животе Раденко, Равиловић-Тасић Драгољуба Марија, Ратковић-Ђукаповић Војина Мирослава, Ратковић Саве Олга, Ражњатовић-Церић Марка Десанка, Рибар-Милосављевић Николе Душанка, Ристић Димитрија Боровоје, Ристовић Николе Живорад, Рогановић Марка Радоје, Рокић Стевана Лепосава, Симентић Живка Миодраг, Симоновић Милутина Радојка, Спасеновић Димитрија Коста, Спасојевић Спасоја Надежда, Срећковић-Вранешевевић Аврама Даница, Срећковић Николе Радован, Сремац Душана Славко, Стаменковић Алексе Живко, Станишић Јована Драгутић, Станишић Михајло Стеван, Станчић Стоиљка Стојан, Станковић Душана Драгиша, Стефанов-Манојловић Милана Савка, Стефановић Милована Богољуб, Стефановић-Недељковић Ђорђа Јаворка, Стефановић Ристе Мирослав, Стјепановић Тиосава Здравко, Стојадиновић Димитрија Божидар, Стојадиновић-Чобановић Раде Милосава, Стојановић-Миљковић Љубисава Даница, Стојановић Радуна Драгиша, Стојиљковић Војислава Олга, Стојимировић-Кажанегра Васе Вукосава, Стокић Стојана Бисенија;

Шапер-Марјановић Николе Љиљана, Шилер Антона Светислав, Шпица-Михаиловић Трајка Мирослава, Штебић Стјепана Драгољуб, Штебић Вјенцеслава Стјепан, Шундерић Драгољуба Сретен, Тодосијевић Софронија Миодраг, Тодоровић-Ђурковић Миливоја Драгица, Тодоровић Живојина Љубисав, Тодоровић-Јовановић Јефте Наталија, Томовић Милоша Радомир, Топић Љубомира Михајло, Трајаноска-Бајић Веселина Бранка, Травица Николић Бранко, Туцаковић-Влагојевић Војислава Косара,

Уљанов Сергија Владимир, Вајс Михајла Данимир, Васић Петра Марија, Василић-Пишчевић Јована Јованка, Васиљевић-Јовановић Манојла Добрила, Васиљевић-Богдановић Милоша Милка, Величко-вић-Ђорђевић Живорада Сузана, Вељановски Мине Станимир, Вељковић Панте Душан, Вељковић-Јовановић Живојина Младена, Вељковић-Ђурић Миљка Оливера, Веселиновић-Делић Дане Мирјана, Весић Љубомира Љубинка, Вићентијевић Живојина Христивоје, Вишњић-Чубриловић Милорада Слободанка, Војшић Миле Стеван, Врачар Јована Светозар, Вучевић-Божин Гаврила Божана, Вучковић Ива Душан, Вујадиновић-Лакић Љубомира Мара, Вујновић-Дамњановић Милуна Десанка, Вуковић-Павличић Душана Бисерка, Златаревић-Милошевић Светислава Зорка, Залетел-Цезнер Јосипа Нада, Живанов Лазара Миодраг, Живковић Јована Веселинка, Жунић-Протић Миладина Олга, Жутић-Мађарац Петра Радмила;

— за особени заслуги во ширењето на братството меѓу нашите народи и народности, во создавањето и развивањето на политичкото и моралното единство на народите

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Недељковић-Дебач Фрање Марија;

— за примерно залагање и постигнати успеси во работата

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД

Благојевић Станимира Миодраг, Цветковић Светозара Духомир, Дашић Чедомира Јован, Симуновић Жарка Драгослав;

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

Арсич-Стевовић Милана Радмила, Аврамовић-Драгаш Јована Нада, Бојковић Младена Стојан, Ђорломановић-Ђурђевић Љубисава Лепосава, Димовић Николе Илија, Динић Милоја Дине, Ђорђић Милоша Јован, Фековић Мехе Зајим, Гроздановић-Малбаша Јована Марија, Грујић Живојина Живан, Јелисић Ђорђа Божидар, Јевтић-Донић Момчила Надежда, Јосиповић Видоја Радмила, Крстић-Јањић Ђорђа Вера, Мацура-Тубин Милана Добрила, Марлов Николе Ђорђе, Малинић Боре Вера, Маринковић-Марковић Драгомира Светлана, Матановић-Пањковић Петра Вера, Матковић Лазара Ружица, Миленковић-Лазич Јеврема Драгица, Милошевић-Ратковић Саве Војимирка, Муминагић-Садиковић Алимриза Зинета, Несторовић Душана Мирослав;

Пајић-Бојовић Величка Роксанда, Павловић Боровоја Александар, Перовић Ивана Радуга, Поповић-Јовановић Стојана Милица, Поповић-Пешић Владислава Радмила, Протић Витомира Љубисав, Пушевић Ристе Живојин, Ракинић-Дрињак Илије Вида, Ристић Лазара Слободан, Симић-Поповић Василија Оливера, Скулић-Петковић Вукашина Гордана, Сопић Миће Здравко, Станојевић Радивоја Богосав, Старчевић-Прњатовић Николе Војна, Стефановић-Мишић Аранђела Стана, Стевановић Милана Слободан, Тодоровић Боровоја Драгомир, Тодоровић-Џвијовић Чедомира Емилија, Тодоровић-Арамовић Светомира Радмила, Томић Велимира Ѓездимир, Василић Милорада Смиљка, Видојевић Милорада Михајло, Воркапић-Малек Јарослава Ми-

лада, Вукчевић-Салевић Милића Марта, Вуковић-Петровић Боровоја Вера.

Бр. 214

17 декември 1973 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

У К А З

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на Уставниот амандман XXXVII точка 4 под 4 и член 4 од Законот за одликувањата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликуваат:

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичка изградба на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Андоновски Горги Бранко, Бабиќ Јосипа Бошко, Бубунски Иванов Јаким, Димески Петре Кирил, Џатев Ристо Стојче, Гаврилов Симеон Ванчо, Ѓорѓиев Николе Диме, Мицевски Кирил Ристо, Николовски Вељко Христо, Рочески Тодоров Илија;

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Спасовски Арсо Боро, Вељанов Јован Доне;

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Алексов Диме Горги, Ангеловски Павла Ѓорѓија, Арсов Пиро Доно, Богдановски Неделко Илија, Брезев Трајко Киро, Челоски Киров Борис, Чукалиев Томо Димитар, Ѓамјанов Николов Цветан, Ѓамјановски Веле Димитар, Ѓерменџиев Јованов Никола, Ѓудановски Јонче Вангел, Илиевски Тодора Илија, Илиоска Ордан Љубица, Илиоски Јосиф др Панче, Иванова Костадинова Петруша, Јанакиев Христо Слободан, Јанчески Костов Михаил, Јошев Тодор Ѓорчо, Корубиноски Ѓлигоров Тодор, Коруноска Крсте Зора, Котевски Андреј Јордан, Лачева Нечо Васа;

Магдески Рампов Киро, Милошев Славе Видан, Најденковски Јоше Ристо, Пецаковски Бориса Костадин, Ристевски Крсте Божидар, Стефановски Кузмана Синиша, Стевковски Филип Ристе, Ширков Петре Крсте, Шурдоски Ѓорги Александар, Тасева Ване Благородна, Тоцинова Бориса Иванка, Тодороски Јованов Блаже, Тодороски Мирчев Душан, Тодоров Нашов Петар, Трајанов Ѓеорѓија Петар, Трајковски Сиљанов Јован, Тренкоски Петре Ристо, Василевски Илија Владо, Вељановски Нове Цветко, Забрчанец-Ѓргеска Ѓимко Елена, Зариски Јована Александар, Здравески Илије Петар, Зсмановски Медин Зекман;

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

Алид Агуша Реџеп, Алиоски Акив Ризо, Ангелов Стојанов Спасе, Арсов Ефтимов Ангел, Асанов Али Селајдин, Атанасоски Јане Стеван, Аврамом

Илије Томо, Васнарков Блаже Димо, Бисинов Илије Трајко, Богданов Спиров Владимир, Бојовски Неделков Ристе, Црнски Марков Петко, Дарковски Сиљан Павле, Даутовски Османов Мустафа, Дечков Лазара Ташко, Димитровска Цане Виша, Димитровски Ристо Васил, Димоски Димков Вељан, Ефремов Ладе Тодор, Филиповски Тодев Јонче, Филипов Димче Трајко, Габровски Ристов Петар, Гаврилов Методијев Димитар, Гореска-Христоска Наум Блага, Горковски Васила Благоја, Грозданов Костадин Ино;

Илијев Диме Веселин, Илијовски Талев Ристе, Илиоски Благоја Методија, Ивановски Христо Илија, Иванов Богатинов Борис, Ивановски Димчев Сотир, Јачеца Стојанова Пена, Јованова Павле Ристена, Караколев Ило Вангел, Карамарков Пано Димко, Коцев Стефанов Борис, Коцева Јордана Цвета, Копоманојоски Ѓеорѓијев Ристо, Колев Санев Душко, Конески Милана Драган, Костадинова Атанасов Велика, Крстевска-Димитрова Горги Даница, Лазовски Наце Благој, Лозановски Василев Лозан, Михајлова Диме Симица, Мијакоски Орданов Василе, Миладинов Панта Станислав, Миленкоски Јонче Паско, Милев Јосива Спасо, Милутиновић Крсто Богда, Минчевска Крсте Елена, Митев Стојанов Јове, Митрески Ристе Димитрија, Младеноски Крстев Јордан, Московски Ванчо Блаже;

Наумчески Илиев Нове, Наумовски Наумче Митре, Недепоски Усеин Енвер, Николоска Крсте Марија, Новачевски Кузев Ристе, Нурушевски Асана Кемал, Панева Раде Политина, Панева Трајанова Славјанка, Пењушков Ифтим Јордан, Пепељугоска Иванов Добраца, Перчинков Трајков Темелко, Петрески Вандев Методија, Петроска-Николова Мице Дониа, Петров Николов Јаким, Петрова Благоја Васа, Попова Ефрем Танка, Поповски Трајанов Вогоја, Ракидијева Диме Милка, Рамовиќ Зенула Исо, Редеповски Шефкијов Јусуф, Ристески Јаско Живко, Русевски Ристо Стојан;

Секуловски Петре Стеван, Серафимова Спасе Елена, Симеонов Зафиров Костадин, Симеонова-Ефремова Миланова Анка, Симоновски Стојанов Ристо, Слаевски Максимов Слободан, Соколовски Илија Драган, Сотировска Димовска Ружа, Стојановски Николов Киро, Станојевски Мицков Донче, Степанулевски Илије Петар, Стојановски Стојанов Ристо, Стојчески Илије Живко, Стојчев Стојанов Илија, Стојковски Јонов Миле, Шабаноски Георѓијев Димче, Шамаков Селман Зинел, Талевска-Спасевски Љубо Миленка, Темелков Георѓијев Тодор, Теовски Цветанов Александар, Тодоров Коцев Александар, Тодоров Панов Благој, Тодоровски Димчев Методија, Трајковски Тодора Трајко, Трајкова-Апеска Христо Драга, Трпковски Спасе Алекс Тутеска-Јорданоска Алексова Спасија, Велески Николов Ристе, Велковски Петко Благоја, Велков Лазо Благој;

— за покажана лична храброст во борбата против непријателот за ослободувањето на земјата

СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ

Богданов Милана Нада, Попова Трајкова Велка, Видевски Сиљанов Нанко.

Бр. 223
24 декември 1973 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

СОДРЖИНА:

	Страна
620. Одлука за меѓурејубличките комитети	1141
621. Одлука за определување на стоките на кои при увозот се плаќа посебна такса	1142
622. Наредба за измена и дополнително на Наредбата за утврдување на стоковните контингенти и на девизните контингенти за увоз на стоки во 1974 година — — —	1143
623. Наредба за престанок на важењето на Наредбата за определување на стопанските организации за договарање и извршување работи на увоз на тркални лежачи	1143
624. Решение за забрана на внесувањето и растурањето на списанието „Oggi“ — — —	1144
625. Решение за забрана на внесувањето и растурањето на списанието „Domenica del corriere“ — — — — —	1144
626. Решение за забрана на внесувањето и растурањето на списанието „L'Espresso“	1144
627. Одлука за дополнително на Одлуката за пренесување на преостанатиот дел на средствата од штедните влогови врз Поштенската штедилница во 1974 година — — — — —	1144
628. Одлука за измена на Одлуката за мерките за спроведување на кредитната политика во 1974 година — — — — —	1144
629. Општествен договор за работата врз подготовка на Општествениот план на Југославија за периодот од 1976 до 1980 година — — — — —	1145
630. Општествен договор за заедничка работа во областа на човековата средина и просторното уредување — — — — —	1148
631. Договор за критериумите и височината на оптоварувањето на организациите на здружениот труд и на граѓаните во 1974 година — — — — —	1150
632. Спогодба за промена на затечените цени за рударски експлозивни материјали — — — — —	1151
633. Спогодба за промена на затечената цена за керамичка глина од типот „Говце“ — — — — —	1151
634. Спогодба за промена на затечената цена за азотна киселина — — — — —	1152
635. Спогодба за промена на затечената цена за амониум нитрат — — — — —	1152
636. Спогодба за промена на затечените цени за вештачки корунд — — — — —	1152
637. Спогодба за промени на затечените цени за импрегнирани столбови за водови, импрегнирано рудничко дрво, импрегнирани коцки за поплочување, импрегнирани плочки и импрегнирани штичиња за покривање кабли — — — — —	1152
Одликувања — — — — —	1153

Издавач: Новинска установа Службен лист на СФРЈ, Белград, Јована Ристиќа 1. Пошт. фах 226.
— Директор и главен и одговорен уредник Душан Машовиќ, Улица Јована Ристиќа бр. 1 —
Печати Београдски издавачко-графички завод, Белград, Булевар војводе Мишиќа бр. 17